

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ – НЕОФИЦИЈАЛЕН

ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА (“Службен весник на Република Македонија” бр. 124/10, 47/11, 41/14 и 11/18)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат основањето, статусот, задачите, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата, како и други прашања поврзани со работата на Македонската академска истражувачка мрежа.

Член 2

(1) За развој, организација и управување на единствена образовна и истражувачка телекомуникациска мрежа во Република Македонија се основа Македонска академска истражувачка мрежа (во натамошниот текст: МАРнет) како јавна установа која врши дејност од јавен интерес.

(2) МАРнет има својство на правно лице.

(3) МАРнет стекнува статус на правно лице со запишување во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

(1) Име на јавната установа е "Македонска академска истражувачка мрежа".

(2) Скратеното име на јавната установа е "МАРнет".

(3) За меѓународна употреба се користи и името "Macedonian Academic and Research Network".

(4) Седиштето на МАРнет е во Скопје.

Член 4

(1) Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Затворена телекомуникациска мрежа" е телекомуникациска мрежа наменета за затворен круг на корисници на телекомуникациски услуги и

2. "Корисници на телекомуникациски услуги" се образовни установи (високообразовни, училишта за основно и средно образование), научно-истражувачки установи, како и невладини организации кои вршат дејност во областа на заштитата на децата, социјалната заштита, спортот и културата.

(2) Одделни поими употребени во овој закон го имаат истото значење како и поимите употребени во Законот за електронските комуникации.

Член 5

(1) МАРнет ги врши следниве работи и задачи:

- ја води затворената телекомуникациска мрежа,

- го поттикнува развојот на затворената телекомуникациска мрежа,

- планира, организира и управува со врските меѓу корисниците на телекомуникациските услуги,

- ги води, управува и изведува работите за набавка и изнајмување на потребната програмска, материјална и комуникациска опрема,

- организира и изведува обуки и дава стручна помош на корисниците на телекомуникациските услуги,

- управува со македонскиот домен (домен mk),
 - обезбедува членство и соработка со соодветни меѓународни организации,
 - врши комјутерски активности поврзани со истражување и експериментален развој во природните и во техничко-технолошките науки,
 - врши работи поврзани со софтвер (подготвува, издава, дава консултации),
 - врши консултации во врска со хардвер,
 - води база на податоци и обработува податоци,
 - води единствен Регистар на регистрирани поддомени во МК-доменот (во натамошниот текст: Регистарот),
 - одржува телекомуникациски системи во затворената телекомуникациска мрежа,
 - врши издавачка дејност поврзана со остварувањето на телекомуникациските услуги,
 - врши работи кои се однесуваат на репродукција на комјутерски медиуми;
 - врши услуги на затворената телекомуникациска мрежа за изведување на програмите на образовните дејности;
 - врши работи кои се однесуваат на поврзување на затворената телекомуникациска мрежа на корисниците на телекомуникациските услуги;
 - обезбедува стручно и техничко поврзување со сродни телекомуникациски мрежи во странство;
 - воспоставува, одржува и развива соработка со други телекомуникациски мрежи во Република Македонија и во странство и
 - врши и други работи утврдени со закон.
- (2) МАРнет ги остварува своите задачи самостојно во согласност со овој и друг закон.

Член 6

За остварување на своите задачи МАРнет може да основа одделенија, инфраструктурни групи и други организациони единици утврдени со Статутот на МАРнет.

II. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО МАРнет

Орган на управување

Член 7

- (1) Орган на управување на МАРнет е Управниот одбор.
- (2) Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Владата на Република Македонија.
- (3) Управниот одбор го сочинуваат седум члена и тоа еден член на предлог на министерот за образование и наука, еден член на предлог на министерот за информатичко општество и пет члена од кои по еден член од секој државен универзитет во Република Македонија на предлог на Ректорската конференција на јавните универзитети во Република Македонија.
- (4) Управниот одбор има претседател кого го избираат членовите на Управниот одбор.
- (5) Членовите на Управниот одбор се именуваат врз принципот на стручност и компетентност и принципот на соодветна и правична застапеност, со мандат од четири години и можат повторно да бидат именувани.

Член 8

За член на Управниот одбор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршено високо образование и
- да го познава англискиот јазик.

Член 9

Член на Управниот одбор може да биде разрешен пред истекот на мандатот, ако:

- тоа сам го побара,
- избере или разреши директор спротивно на одредбите на овој закон и
- не ги донесе годишната програма за работа на МАРнет, финансискиот план и завршната сметка на МАРнети годишниот извештај за работењето на МАРнет.

Член 10

Управниот одбор:

- го донесува статутот на МАРнет,
- го избира и разрешува директорот,
- ја донесува годишната програма за работа на МАРнет,
- го донесува финансискиот план и завршната сметка на МАРнет,
- го донесува годишниот извештај за работењето на МАРнет,
- именува и разрешува работни тела на МАРнет,
- дава предлози и мислења за определени прашања на основачот и на директорот на МАРнет,
- донесува општ акт за начинот на водење на Регистарот,
- донесува општи акти за користење на телекомуникациските услуги,
- дава согласност на актот за организација и работа и актот за систематизација на работните места на МАРнет,
- одлучува по приговорите во врска со работниот однос на вработените во МАРнет,
- донесува деловник за својата работа и
- врши други работи утврдени со статутот на МАРнет.

Орган на раководење

Член 11

- (1) Директорот е раководен орган на МАРнет.
- (2) Директорот го избира и разрешува Управниот одбор.
- (3) За избирање на директор се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
- (4) Директорот се избира за време од пет години со можност за избор од уште еден мандат.
- (5) За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
 - 1) е државјанин на Република Македонија;
 - 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 - 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на информатичките и комуникациските технологии;
 - 4) има специјалистички знаења од областа на информатичките и телекомуникациските технологии;

- 5) има минимум пет години работно искуство од областа на информатичките и комуникациските технологии;
- 6) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2);
- 7) има стручни и организациски способности и
- 8) да понуди најквалитетна Програма за работа на МАРнет.

Член 12

Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот за којшто е избран, ако:

- тоа сам го побара,
- не работи и не постапува според закон, Статутот и актите на МАРнет, или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор и на стручниот орган на МАРнет и
- со својата несовесна и неправилна работа и предизвика значителна штета на МАРнет.

Член 13

(1) Ако на објавениот конкурс не се јават кандидати или ако Управниот одбор не избере директор од пријавените кандидати, се распишува нов јавен конкурс.

(2) Ако поради причините од ставот (1) на овој член не се избере директор или предвреме му престанал мандатот, Управниот одбор без јавен конкурс ќе именува вршител на должноста директор, по правило од редот на вработените во МАРнет.

(3) Вршителот на должноста директор ги има сите права и должности на директор на МАРнет.

(4) Вршителот на должноста директор се именува за време до изборот на директор, а најдолго за шест месеци.

(5) За вршител на должноста директор може да биде именувано лице кое ги исполнува условите како за избор на директор.

Член 14

Директорот на МАРнет ги врши следниве работи:

- раководи со работата на МАРнет,
- ја претставува и застапува МАРнет,
- ги предлага годишната програма за работа на МАРнет, Статутот и завршната сметка,
- го предлага годишниот извештај за работа на МАРнет до 31 март,
- го предлага годишниот финансиски извештај на МАРнет,
- ја организира реализацијата на годишната програма,
- го донесува актот за организација и работа и актот за систематизација на работните места,
- ги донесува актите во врска со работниот однос на вработените,
- ги предлага општите акти за користење на телекомуникациските услуги,
- формира советодавни тела согласно со Статутот,
- одговара за материјално-финансиското работење и законитоста на работите од негова надлежност и
- врши други работи утврдени со закон и Статутот.

Стручен орган

Член 15

(1) За вршење на стручните работи поврзани со планирањето, организирањето и управувањето со врските меѓу корисниците на телекомуникациските услуги и развојот на затворената телекомуникациска мрежа, во МАРнет се основа стручен совет како стручен орган на МАРнет.

(2) Стручниот совет го сочинуваат претставници од корисниците на телекомуникациските услуги.

(3) Бројот на претставниците, начинот на избор и работењето на стручниот совет се уредува со Статутот на МАРнет.

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА МАРнет

Член 16

Средствата за финансирање на МАРнет се обезбедуваат од:

- Буџетот на Република Македонија,
- државните универзитети во висина од 30%,
- сопствени приходи преку наплаќање на телекомуникациските услуги и
- од други извори согласно со закон (легати, подароци, завештанија и друго).

Член 17

(1) Вишокот на средствата остварен од работењето на МАРнет се уплаќа во Буџетот на Република Македонија.

(2) За покривање на загубите кои можат да настанат при работењето на МАРнет одлучува основачот врз основа на предлог на Управниот одбор.

Член 18

(1) МАРнет одговара за своите обврски со средствата со кои располага со сите права и обврски без ограничување.

(2) Основачот на МАРнет одговара за обврските на МАРнет кои произлегуваат од давањето на телекомуникациските услуги.

IV. НАДЗОР

Член 19

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и над работењето на МАРнет врши Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 20

На Статутот на МАРнет согласност дава Министерството за информатичко општество и администрација.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Стручните и административните работи во однос на подготвувањето за започнување на работата на МАРнет ги врши Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 22

- (1) Членовите на Управниот одбор, Владата на Република Македонија ќе ги именува во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
- (2) Управниот одбор во рок од 15 дена од денот на именувањето распишува јавен конкурс за избор на директор на МАРнет, а директорот се избира во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот во јавниот конкурс.
- (3) Управниот одбор го донесува Статутот во рок од 60 дена од денот на именувањето на членовите на Управниот одбор.
- (4) Актот за организација и работа и актот за систематизација на работните места директорот на МАРнет ќе ги донесе во рок од 60 дена од денот на неговиот избор.

Член 23

Општите акти предвидени со членот 10 алинеја 9 од овој закон, Управниот одбор ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на донесувањето на Статутот.

Член 24

МАРнет започнува со работа со денот на изборот на директорот.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ОДРЕДБИ ОД ДРУГИ ЗАКОНИ

Закон за изменување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 41/14)

Член 2

Директорот на МАРнет избран до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е избран.

Член 3

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Закон за изменување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа („Службен Весник на Република Македонија” бр. 11/18)

Член 2

Одредбите од членот 11 став (5) точка б) од Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа („Службен весник на Република Македонија“ број 124/10, 47/11 и 41/14), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е избран во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговиот избор.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.